

БАДИЈАЛА ИЗБОРИ А СЕДНАТ ИСТИТЕ П

Она што до вчера се нарекуваше Собрание беше најслабото и најнеефикасното кое досега сме го имале. Премиерот Никола Груевски во ниту еден момент не смее да си дозволи да заборави, но и да ги амнестира своите пратеници, кои како изгубени седеа, додека опозицијата рафално напаѓаше. Практично и немаше пратеник кој успеа да одбрани и еден владин законски проект. Се покажа дека не е доволно само да се биде млад и амбициозен. Потребно е да се има и знаење и искуство во политиката, или во работата на Собранието. Минатиот владин собраниски состав тоа го немаше.

Се надевам дека во овој состав нема да гледаме пратеници кои ќе се однесуваат како да се на митинг, односно кандидати кои постојано ќе мислат дека ја пишуваат историјата на Република Македонија или, пак, дека политиката почнала од нив. Истото важи и за припадничките на понежниот пол. Да нема женички кои само ќе се шетаат по собраниските ходници, ќе пијат кафе во Клубот на пратениците или, пак, ќе дремат во собраниското столче и ќе читаат "Теа модерна". Сè ова мора да биде минато.



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Конечно! Избори! Пред пет месеци, спротивно на многу мои колеги и политичари, напишав дека на ВМРО-ДПМНЕ, односно на премиерот Никола Груевски, му се неопходно потребни избори. Денес, по пет месеци, мислам дека вонредни парламентарни избори не му се потребни само на премиерот, туку и на Република Македонија. Потврдата за овој став дојде директно од Собранието, каде нашите народни избраници три дена на маратонска седница дебатираа за своето самораспуштање. Воопшто не ме зачуди отпорот кон оваа идеја на одредени политички партии и парламентарци, бидејќи самоскусувањето на удобството и привилегијата, кои им ги дава пратеничката функција, навистина е големо. Но, не можам да го разберам чувството на бесрамност на неколкумина пратеници, кои само за три дена, јавно пред те-



ПАРТИСКИОТ ВОЗ ЈУРИ НА ИЗБОРИ

левизиските камери, успеаја да ја прикажат вистинската слика за тоа како функционираат лицата од највисокиот законодавен дом. Борејќи се до крај под плаштот дека изборите се лош избор за Република Македонија, тие всушност ја покажаа целата своја мизерија, односно голиот факт зошто прифатиле да се занимаваат со политика. Најелоквентно покажаа зошто во предизборната кампања голем дел од членовите на политичките партии буквално се тепаат да се најдат на пратеничките кандидатски листи. Да! Се тепаат за собраниско место, бидејќи тоа е единствено непроменливо четири мирни и удобни години. Тоа е единствената функција од која нема разрешување. Тоа е единственото столче на кое може само да седиш, без да кажеш и еден единствен збор. Ете затоа борба. Тепачка за да не излезеш од Собранието, но и тепачка за да влезеш таму.

Прв пат во Република Македонија се одржуваат вонредни парламентарни избори. По осумнаесет години таканаречена демократија нашава држава доживеа да има избори, и тоа среде мандат на една Влада. Конечно се запишавме во списокот на демократски земји во кои се случуваат избори, и тоа по барање на Владата. Но, веројатно сме запишани и во оној список, во кој освен Република Македонија, не се наоѓа ни една друга земја. Списокот кој вели дека сме единствена држава во светот во која опозицијата не сака да оди на избори. Како што посочив погоре, сесема ми е јасна борбата на парламентарците за до крај да си го истераат мандатот. Но, никако не може да ми биде

јасна борбата на севкупната опозиција да не излезе на избори, и да се бори за освојување на власта. Па, нели тоа е целта на секоја опозиција во светот? Да дојде на власт! Но, ете нашата опозиција со сите сили се бореше да нема избори! Дали тоа значи дека поудбно ќе се чувствува ако остане во опозиција и во наредните четири години? Доколку е така тогаш навистина нема потреба да се грижи, бидејќи столчињата од левата страна на собраниската сала дефинитивно им се резервирани. Се разбира, ако не се случи чудо кое ќе го собори рејтингот, не на ВМРО-ДПМНЕ, туку на премиерот Никола Груевски, бидејќи тој сè уште се наоѓа на врвот на пирамидата, иако според последните анкети бележи мал пад. Но, во споредба со оној на неговиот ривал Радмила Шекеринска, тој е значително многу повисок.

ИСТРОШЕНИ И АНОНИМНИ ФАЦИ!

Изборите се закажани. Сега го очекуваме и официјалниот старт на изборната кампања, иако ако судиме според она што се случуваше во Собранието во текот на изминативе денови, таа веќе е во тек. Сепак, изборните партиски конвенции допрва се очекуваат, како и составувањето на евентуалните предизборни коалиции. Но, најинтересен дел дефинитивно се пратеничките кандидатски списоци, поради кои и дојдовме до предвремени избори. Имено, тоа го потврди и самиот премиер Никола Груевски кој, како една од причините за

КО ВО СОБРАНИЕТО РАТЕНИЧКИ ФАЦИ

распишување на предвремените парламентарни избори, го посочи Собранието на Република Македонија, односно неговата неефикасност. Со тоа апсолутно се согласувам. Иако претходно напишав дека ова што до вчера се нарекуваше Собрание беше најслабото и најнеефикасното кое досега сме го имале. Практично, од осамостојувањето па сè до пред некој ден, не сме имале толку слаб, неелоквентен, безгласен, анонимен и нестручен парламентарен состав. Полни две години народните избраници седеа во удобните столчиња, и во меѓувреме заминаа, а речиси јавноста никогаш не дозна за нив. Огромен е бројот (особено на оние од владејачкото мнозинство), кои никогаш не излегоа на собраниската говорница ниту, пак, од место и реплицираа на опозицијата. Огромен е бројот на оние пратеници кои дефинитивно помислија дека Владата мисли сè за нив, а тие единствено што треба да направат е да кренат два прста или, пак, да го притиснат копчето, при што во меѓувреме да си уживаат во своите привилегии. Но, тоа можеби функционираше во некои претходни парламентарни состави, каде мнозинството беше многу постабилно, но и коалиционите партнери навистина беа партнерни. Овој состав го покажа токму спротивното.

Овој состав секојдневно се наоѓаше на линијата на бркање кворум. На линијата на нестабилно парламентарно мнозинство, и што е најважно беше составен од апсолутно некавалитетни кадри.

Оние од редовите на опозицијата беа лицата кои долги години ги гледаме на политичката сцена, како министри, пратеници или, пак, директори. Генерално истрошени партиски фаци, на кои едноставно не може да им се верува ниту можат да изненадат со некоја

политичка иницијатива или, пак, изјава. Токму така и ги протегнаа овие две години. Бledo, фрустрирано (поради тоа што се наоѓаат во опозиција), неамбициозно, неинвентивно, односно делување исполнето со негативна енергија насочена кон власта, и тогаш кога не треба. Токму овој начин на функционирање им донесе негативни поени, поради што рејтингот на партијата остана или продолжи да се движи надолу.

Но, и ВМРО-ДПМНЕ не може да се пофали со значајни резултати. На страната на владејачкото мнозинство се наоѓаа лица на кои дефинитивно местото не им беше во Собранието. Членови на партијата кои залутале во Собранието, и кои речиси до последниот ден не знаеја што треба да прават.

МИТИНГАШИ И "ПЛАВУШИ"

Премногу широката коалиција која премиерот Никола Груевски мораше да ја направи во 2006 година, преточена во собраниски состав, дефинитивно го чинеше многу. Таа шареноликост од партиски бои, обединети во коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ, во сега веќе минатиот состав на Собранието, доведе до ситуација Владата на Република Македонија да се отепа од работа, а сè да се закочи кога законскиот проект ќе дојде пред портите на Собранието. Апсолутно се согласувам со премиерот кога говори за фактот дека опозицијата постојано ја блокираше работата на Собранието, влечејќи ја расправата за еден закон и по еден месец. Секако дека тоа е неодговорно однесување на една опозиција, кога станува збор за законски проект, кое е од особена важност за нашето интегрирање во НАТО или, пак, во ЕУ. Но, сепак мора

да се има предвид фактот дека се работи за опозиција, чија основна работа е да ја критикува власта. Премиерот Никола Груевски во ниту еден момент не смее да си дозволи да заборава и да ги амнестира своите пратеници, кои како изгубени седеа, додека опозицијата рафално напаѓаше. Практично и да немаше пратеник кој успеа да одбрани владин законски проект. Неискуството во политиката на членовите на Собранието од редовите на ВМРО-ДПМНЕ само го потврди правилото дека од секое дрво не бива шупелка. Не е доволно само да бидете млад и амбициозен. Потребно е и да имате знаење, искуство во политиката, или во работата на Собранието. Минатиот владин собраниски состав тоа го немаше.

Токму затоа се надевам дека претседателот на ВМРО-ДПМНЕ овој пат ќе биде многу повнимателен во составувањето на пратеничките листи. Се надевам дека во овој состав (кој неспорно ќе биде владин) ќе имаме можност да видиме членови кои разбираат што е тоа закон, амандман, и како се притиска копчето за гласање. Кандидати за пратеници кои нема да се однесуваат во Собранието како да се на митинг, односно кандидати кои постојано ќе мислат дека ја пишуваат историјата на Република Македонија или, пак, дека политиката почнала од нив. Истото важи и за припадничките на понежниот пол, кои во Собранието на Република Македонија се наоѓаат благодарение на оној дискриминаторски закон, со кој мораат да бидат застапени на листите. Токму поради овој законски проект, во Собранието можеме да видиме жени донесени од нива или, пак, група "плавуши" со црн корен, кои одењето во Собрание го сфатија како прошетка по собраниските ходници, пиеење кафе во Клубот на пратениците или, пак, дремењето во собраниското столче дополнето со читање "Tea модерна". Сè ова мора да биде минато. Доколку премиерот Никола Груевски навистина сака да има ефикасно Собрание ќе мора сериозно да поведе сметка за тоа кого го става на листата за пратеник. Во спротивно, ќе има иста ситуација како и досега. Тогаш бадијала избори.



FA. ALIJA DAUTOSKI

POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSTATATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA

D
A
CH
NE



Büro Makedonija
Tel. 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mob. 0171 / 5 46 32 20
0172 / 7 62 20 49

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33 Feuerbach www.dautoski.de